

20151764835

## АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 и член 45 став (5) од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014,188/2014 и 44/2015), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 7.10.2015 година донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАПИСНИК ОД ИЗВРШЕН НАДЗОР

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и задолжителните елементи на записникот од извршен надзор кај субјект на надзорот од страна на овластено лице на Агенцијата за електронски комуникации за вршење на надзор, согласно Законот за електронските комуникации.

#### Член 2

(1) Записникот од извршениот надзор се изготвува на Образец и ги содржи следните елементи:

- Агенција за електронски комуникации, Скопје;
- податоци за субјектот на надзорот (даночен број, ЕМБС, жиро сметка, депонент, тел./факс);
- назив “Записник за извршен (редовен, вонреден или контролен) надзор“;
- основ од материјалниот закон врз основа на кој се врши надзорот;
- предмет на надзорот;
- присутни лица при вршењето на надзорот (име и презиме на овластеното лице што го врши надзорот, странките и нивните застапници- полномошници);
- приказ на утврдената фактичка состојба како и констатирани забелешки;
- изјави и други релевантни факти и околности;
- укажувања и препораки за надминување на евентуално утврдените повреди и недостатоци;
- забелешка на лицата што учествуваат во вршење на дејствијата по читање на записникот;
- потпис на овластеното лице за вршење на надзор и на присутните лица;
- причините за одбивање, доколку субјектот на надзорот одбие да го потпише записникот;
- број и датум на записникот и
- место за печат.

(2) Образецот на записникот од ставот (1) на овој член е даден во прилог на овој правилник и е негов составен дел.

#### Член 3

Записникот од извршениот надзор треба да биде составен читливо, јасно и разбирливо.

#### Член 4

Записникот од извршениот надзор го потпишува овластеното лице за вршење на надзор и овластеното присутно лице на субјектот на надзорот.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-2579/10  
7 октомври 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Роберт Орданоски, с.р.**

ОБРАЗЕЦ

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ  
СКОПЈЕ

Податоци за субјектот на надзорот:

Даночен број-----

ЕМБС-----

Жиро с-ка-----

Депонент-----

Тел./факс-----

ЗАПИСНИК

од извршен -----надзор

(редовен, вонреден или контролен)

Надзорот е извршен врз основа на -----

(членот од материјалниот закон)

Составен во -----

(место на вршење на надзорот)

На ден ----- година во -----часот, по предметот

---

(се наведува содржината што е предмет на надзорот од материјалните прописи)

Присутни при надзорот

-----  
-----

(име и презиме на овластеното лице за вршење на надзор, странките и нивните застапници-полномошници)

Приказ на утврдената фактичка состојба и констатирани забелешки

---

---

Изјави и други релевантни факти и околности

---

Укажувања и препораки за надминување на евентуално утврдените повреди и недостатоци

---

Забелешка на лицата што учествуваат во вршење на дејствијата по читање на записникот

---

Потпис на присутните лица

-----

Потпис на овластеното лице

-----

Причините за одбивање, доколку субјектот на надзорот одбие да го потпише записникот

---

Број-----

-----година

(М.П)